



РАФОМЕТРИКС

ГОДИНА 2, БРОЈ 5

ГРАФОМЕТРИКС е редовна публикација на Finance Think што содржи важни тековни информации за домашната, регионалната и светската економија претставени низ графички прикази.

ФОКУС

- Според податоците на државниот завод за статистика, во третиот квартал:
 - БДП порасна за 4.1% на годишна основа. Преработувачката индустрија има најголем пораст од 16.6%, а извозот на стоки и услуги порасна за 13.6%.
 - Стапката на невработеност се намали на историски најниско ниво од 27.9%, но невработеноста кај младите сеуште е висока и изнесува 52%.
- Според НБРМ, кредитниот ризик е во фокусот на вниманието, заради забрзаниот раст на нефункционалните кредити и нивното учество во вкупните кредити од 12.2% во третиот квартал. Но, адекватноста на капиталот од 16.5% и високата покриеност со сопствени средства, укажува дека банкарскиот систем и понатаму е солвентен и отпорен на потенцијални шокови.
- Солидно темпо на раст покажаа и депозитите и кредитите на банкарскиот сектор. Кредитниот раст во третиот квартал изнесува 1.4%, а вкупните депозити остварија раст од 3.6%.



Оваа публикација е произведена со поддршка од Open Society Think Tank Fund (TTF). TTF може да не се согласува или да не ги одобрува мислењата изразени во оваа публикација.

Finance Think е непрофитна асоцијација за економско истражување, застапување и донесување економски политики.

Нашата Визија

Да поттикнеме економско размислување за подобра благосостојба утре.

Нашата Мисија

Да ја намалиме сиромаштијата, да ги зајакнеме макрофинансиските политики и да ја унапредиме финансиската стабилност преку економски истражувања, советување и препораки за економските политики и поттикнување критичка дебата за економските процеси

Ул. Јордан Мијалков 50/3,
1000 Скопје


+389 2 6147 630
www.financethink.mk
info@financethink.mk






Графикони на месецот за Македонија

Бруто домашен производ (во %)




Извор: НБРМ, пресметка на Finance Think
*макроекономски проекции од октомври

Стапка на инфлација (во %)



Извор: НБРМ, пресметка на Finance Think
*макроекономски проекции од октомври 2014 година

Стапка на кредитен раст (во %)



Извор: НБРМ; Пресметка на Finance Think
*макроекономски проекции од октомври 2014 година

Според проекциите на НБРМ, во 2014 година економијата ќе порасне за 3,7%, додека во 2015 и 2016 година се очекува умерено забрзување на 4,1% и 4,3%, соодветно.


Просечната инфлација за 2014 година се очекува да се движи околу нулата, а постепеното отворање на позитивниот производствен јаз, во услови на зајакнување на растот на домашната економија, се очекува да придонесе за постепено зголемување на инфлацијата, којашто би се движела околу 1% во 2015 година и околу 2% во 2016 година.

Раздвигувањето на кредитниот пазар, здравувањето на економијата и претпоставките за движењето на изворите на финансирање на банките навестуваат поголем кредитен раст и за 2014 година тој се оценува на 8,7%, со негово забрзување на 9% во 2015 година и 10% во 2016 година.



Графикони на месецот за регионот и Европа


Движење на бруто домашното штедење во однос на БДП



Извор: World Economic Outlook; Пресметка на Finance Think

Според учеството на бруто домашното штедење во БДП во земјите од Југоисточна Европа, постојат две групи земји. Една група, составена од Србија, Босна и Херцеговина и Албанија, во која односот домашно штедење/БДП е далеку под просекот на ЈИЕ, кој изнесува 17.5% и друга група на земји, во која спаѓа и Македонија, каде што домашното штедење учествува со повеќе од 20% во БДП.

Раст на БДП (во %)




Извор: World Economic Outlook; Пресметка на Finance Think
*проекции на ММФ

Според проценките на ММФ, Хрватска и Србија се единствени земји од регионот кои ќе ја завршат 2014 година со негативни стапки на БДП, -0.82% и -0.54%, соодветно. Во 2015 и 2016 година се очекува забрзување на растот на БДП во сите земји, а најсветли се прогнозите за Албанија и Македонија, каде според ММФ, очекуваните стапки на раст во 2016 година се 4.2% и 3.9%, соодветно.



Графикони на месецот за светот


Цена на барел нафта



Извор: www.investing.com; пресметка на Finance Think

Цената на нафтата падна за 40% за период од два месеца. Падот е детерминиран од падот на побарувачката што произлезе од намалената економска активност; зголемената ефикасност во производството и намалувањето на трошоците; како и од шпекулативните активности кои се базираат на идни очекувања за цената на нафтата.

Russian ruble and benchmark interest rate



Централната банка на Русија, во еден потег ја зголеми референтната каматна стапка од 10.5% на 17%, со цел да го спречи стрмоглавиот пад на рубљата. Овој скок е прв од оваа големина после валутната криза од 1998. Високата каматна стапка ќе предизвика дополнителни тешкотии на руската економија, која веќе е погодена од санкциите на Западот, како и од падот на цената на нафтата.



Инфографикон на месецот

Global Economy Still Struggling to Get on Track

The pace of recovery is disappointing and uneven with global growth projected at a lackluster 3.3% in 2014. In advanced economies, legacies of the boom and subsequent 2008-09 crisis still cast a shadow, while several emerging markets are adjusting to lower medium-term growth.

Risks have increased



- ◆ Uneven fragile growth
- ◆ Risks from protracted low inflation
- ◆ Financial sector excesses
- ◆ Simmering geopolitical tensions
- ◆ Emerging markets slowing
- ◆ Surprises in monetary policy normalization

Ways to stimulate growth and jobs



- ◆ Boost infrastructure investment
- ◆ Make fiscal policy jobs-friendly
- ◆ Reform labor and product markets
- ◆ Better regulate financial sector
- ◆ Keep interest rates low, as needed
- ◆ Reduce private debt




The *World Economic Outlook (WEO)* is the IMF's primary survey of the global economy, analyzing economic policy and providing forecasts for global prospects. It is published twice a year, with shorter updates in the quarters in-between.

(Real GDP, percent change)


United States and Japan

Growth in the U.S. has rebounded with jobs picking up; Japan's recovery has slowed




Emerging and Developing Asia

Emerging markets are adjusting to slower growth to different degrees in the region




Euro Area

The euro area shows signs of a slow and fragile recovery, but still faces difficult challenges




MENAP² and Sub-Saharan Africa

Growth in the Middle East has been marked down; Africa is still doing well, although Ebola poses risks




CIS¹ and Emerging and Developing Europe

In Russia and the CIS weaknesses reflect the impact of geopolitical tensions



Latin America and the Caribbean

Growth will slow sharply this year, particularly in Brazil, with a rebound expected in 2015



Source: IMF staff estimates.

¹CIS - Commonwealth of Independent States

²MENAP - Middle East, North Africa, Afghanistan, and Pakistan



www.imf.org/weo | #WEO

Глобалната економија сеуште се бори да се врати на патот од пред кризата. Темпото на здравување е бавно и нерамномерно по региони, со проектиран просечен раст од 3,3%. Ризици се сеуште присутни. Краткорочните ризици вклучуваат влошување на геополитичките тензии и понатамошно задржување на ниската инфлација. Среднорочните ризици вклучуваат стагнација и низок потенцијал за раст во развиените економии, како и намалување на потенцијалот за раст на пазарите во развој.